

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 207

26 август 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2548. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на посебните планови за стопанисување со шумите со стопанска намена и заштитна намена, како и начинот на нивната изработка, донесување и одобрување, содржината на посебните планови за одгледување и заштита на шумите во заштитените подрачја, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување и содржината на посебниот план за стопанисување со шумите во приватна сопственост над 30 ха, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување.....	2	2551. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија на Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.....	4
2549. Правилник за начинот на вршењето на акредитацијата и на процената за исполнетост на стандардите за акредитација, како и потребната документација за стекнување акредитација на здравствена установа.....	2	2552. Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.....	5
2550. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје.....	3	2553. Одлука за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.....	6
		2554. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход за дејностите производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија и тарифни ставови на Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД - Скопје.....	7
		Огласен дел	1-40

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2548.

Врз основа на член 29 став (11) алинеи 1, 2 и 3 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ СО СТОПАНСКА НАМЕНА И ЗАШТИТНА НАМЕНА, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНАТА ИЗРАБОТКА, ДОНЕСУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ, СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ ВО ЗАШТИТЕНИТЕ ПОДРАЧЈА, НАЧИНОТ НА НИВНАТА ИЗРАБОТКА, ДОНЕСУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ПЛАН ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ НАД 30 ХА, НАЧИНОТ НА НИВНАТА ИЗРАБОТКА, ДОНЕСУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината на посебните планови за стопанисување со шумите со стопанска намена и заштитна намена, како и начинот на нивната изработка, донесување и одобрување, содржината на посебните планови за одгледување и заштита на шумите во заштитените подрачја, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување и содржината на посебниот план за стопанисување со шумите во приватна сопственост над 30 ха, начинот на нивната изработка, донесување и одобрување („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.248/19), во членот 34 став (3) по зборот „период“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) По исклучок од одредбата од ставот (3) на овој член, во ветрозаштитни шумски појаси (вид на заштитна шума) може да се примени мерка чиста сеча согласно член 12 точка 37 од Законот за шумите, само во делови каде нискостеблената шума ја има достигнато физичката зрелост и на површини оштетени (во оштетениот дел) од биотски и абиотски фактори“.

Член 2

Во членот 40 став (3) по зборот „насадот“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи:

„(11) Во шумите во заштитените подрачје каде поради појава на пожар, болести, каламитети или други биотски и абиотски фактори, е причинета штета со која е промената состојбата односно формата на одгледување, во опфатената површина може да се изврши санација и чистење со примена на мерка чиста сеча согласно член 12 точка 37 од Законот за шумите“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 47-6210/3
21 август 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2549.

Врз основа на член 243 став (8) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА АКРЕДИТАЦИЈАТА И НА ПРОЦЕНАТА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА СТАНДАРДИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА, КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТЕКНУВАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршењето на акредитацијата и на процената за исполнетост на стандардите за акредитација, како и потребната документација за стекнување акредитација на здравствена установа.

Член 2

Акредитацијата на здравствените установи се врши од страна на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи (во натамошниот текст: Агенцијата), врз основа на утврдување на исполнетоста на стандардите за акредитација за одредена област од здравствената дејност.

Член 3

Акредитацијата на здравствената установа се состои од:

- 1) подготовка на здравствената установа за акредитација,
- 2) самооценување,
- 3) надворешно оценување, и
- 4) утврдување на исполнетоста на стандардите за акредитација.

Член 4

Акредитацијата започнува со поднесување на барање од страна на здравствената установа до Агенцијата.

Во прилог на барањето за стекнување со акредитација од став 1 на овој член, се доставува следната документација:

- решение за формирање на комисија за следење и унапредување на квалитетот,
- решение за определување на координатор за акредитација,
- дозвола за работа на здравствената установа,
- статут на здравствената установа,
- правилник за внатрешна организација и систематизација, и
- барање за изземање од стандардите кои не се релевантни за дејноста што ја врши здравствената установа.

По приемот на барањето од став 1 на овој член и документацијата од став 2 на овој член, од страна на Агенцијата се проверува документацијата и најдоцна три дена од денот на приемот на барањето се известува здравствената установа за висината на трошоците за акредитацијата.

Член 5

Подготовката на здравствената установа за акредитација, се состои од определување на координатор за акредитација од редот на вработените во здравствената установа, кој ги следи подготовката и спроведувањето на акредитацијата и определување на тимови за самоо-

ценување на квалитетот на работата на здравствената установа од редот на вработените во здравствената установа.

Член 6

Самооценувањето се спроведува преку тимовите од член 5 од овој правилник, за да се обезбеди усогласување на начинот на работа на здравствената установа со стандардите за акредитација.

По спроведување на самооценувањето се подготвува извештај и истиот се доставува до Агенцијата најдоцна 30 дена пред спроведување на надворешното оценување.

Член 7

Надворешното оценување се спроведува од страна на тим за надворешно оценување и опфаќа оценување на квалитетот на работата на здравствените установи врз основа на утврдените стандарди во зависност од дејноста што се врши во здравствената установа.

Здравствената установа се известува од страна на Агенцијата за составот на тимот од став 1 на овој член, за времето на започнување на надворешното оценување, распоредот на активности за надворешно оценување, како и бројот на денови потребени за спроведување на оценувањето, најмалку 15 дена пред започнување на акредитациската посета.

Член 8

Надворешното оценување опфаќа:

- преглед на подготвената документација,
- разговор со директорот на здравствената установа и претседателот на управниот одбор, односно директорот на здравствената установа,
- разговор со вработените кои учествувале во поставката на самооценување (тимовите за самооценување),
- обиколка на здравствената установа и преглед на просторните капацитети и опременоста на здравствената установа со медицинска опрема,
- разговор со вработените и пациентите (интервју),
- следење на процесот на работа согласно стандардите за акредитација, и
- завршен состанок на кој раководните лица и вработените се информираат за извршената акредитациска посета.

Член 9

Распоред на активностите за надворешно оценување и резултатите од самооценувањето на здравствената установа, се доставуваат од страна на Агенцијата, до секој член од тимот за надворешно оценување на здравствената установа најмалку 15 дена пред започнување на акредитациската посета.

Член 10

Во текот на надворешното оценување, тимот за надворешно оценување ја оценува работата на здравствената установа преку оценување на исполнетоста на стандардите за одредена област на здравствената заштита, врз основа на скалата за оценување на исполнетост на критериумите за секој стандард.

Скалата за исполнетост на критериумите за секој стандард се користи за прикажување на нивото на усогласеност што здравствената установа го постигнува по однос на секој критериум за стандардите.

Скалата за оценување на исполнетост на критериумите за стандардите ги содржи оценките од 1 до 5, и тоа:

- 1) оценка 1 подразбира дека критериумот не се применува,
- 2) оценка 2 подразбира дека критериумот се воведува во примена,
- 3) оценка 3 која подразбира дека критериумот се применува,

4) оценка 4 која подразбира напредно применување на критериумот, и

5) оценка 5 која подразбира комплетно и успешно применување на критериумот.

Член 11

По завршување на акредитациската посета, од страна на тимот за надворешно оценување се доставува извештај за спроведеното надворешно оценување до Агенцијата, најдоцна десет дена од денот на завршувањето на посетата.

Извештајот од став 1 на овој член, се доставува до здравствената установа од страна на Агенцијата.

Член 12

Врз основа на наодите содржани во извештајот на тимот за надворешно оценување на здравствената установа, од страна на Агенцијата се утврдува исполнетоста на стандардите за акредитација на здравствената установа со решение и се издава сертификат.

Член 13

Сертификатот за акредитација на здравствената установа се издава за:

- 1) период од една година ако:
 - 40-50% од оценките кои ги остварила се 4 и 5,
 - нема повеќе од 20% од оценките 1 и 2, и
 - ако критериумите кои се однесуваат на безбедност на пациентите во процесот на лекување не се оценети со оценка помала од 4;
- 2) период од три години ако:
 - остварила 51-70% од оценките со 4 и 5,
 - нема повеќе од 15% оценки 1 и 2, и
 - ако критериумите кои се однесуваат на безбедност на пациентите во процесот на лекување не се оценети со оценка помала од 4;
- 3) период од пет години ако:
 - остварила 71-100% од оценките со 4 и 5,
 - нема повеќе од 10% оценки 1 и 2, и
 - ако критериумите кои се однесуваат на безбедност на пациентите во процесот на лекување не се оценети со оценка помала од 4.

Член 14

Барање за повторна акредитација (ре-акредитација) до Агенцијата се поднесува од страна на здравствената установа најдоцна 30 дена пред денот на истекнување на периодот за кој што е акредитирана.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 17-5698/1

18 август 2020 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р **Венко Филипче**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2550.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22-а од Правилникот за регулирање на цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 август 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕР-
ГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА
ЕНЕРГЕТИКА СКОПЈЕ

1. На АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје – Подружница ЕНЕРГЕТИКА Скопје се одобрува регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2020 година, во износ од 170.723.422 денари за испорачани 57.966.545 kWh топлинска енергија, што ја испорачува на потрошувачите приклучени на дистрибутивната мрежа.

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, а согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија (“Службен весник на Република Македонија” бр.65/19 и 219/19):

Реден број	Група на Корисник	Единица мерка	износ
I. СТАНБЕН ПРОСТОР			
a)	Паушална наплата		
a/1	На 12 месечни рати	ден/м ²	33,41
a/2	На 6 месечни рати	ден/м ²	66,82
b)	Наплата со мерач		
b/1	Топлинска моќност	ден/kW	962,6627
b/2	Испорачана енергија	ден/kWh	1,7786
v)	Наплата со мерач		
	Испорачана енергија за индивидуални објекти	ден/kWh	2,6156
II. ДЕЛОВЕН ПРОСТОР			
a)	Наплата со мерач		
a/1	Топлинска моќност	ден/kW	1.636,5266
a/2	Испорачана енергија	ден/kWh	3,0237
III. УЧИЛИШТА ОД ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ			
a)	Наплата со мерач		
a/1	Топлинска моќност	ден/kW	1.251,4615
a/2	Испорачана енергија	ден/kWh	2,3122

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а тарифните ставови од точка 2 од оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2020/2021 година.

УП1 бр. 08-80/20
21 август 2020 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenit 24 paragrafi (1) pika 1 alineja 16 тë Ligjit тë Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 22 тë Rregullores së rregullimit тë çmimeve тë energjisë termike dhe тë shërbimeve sistimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 116/19 dhe 161/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit, në seancën e mbajtur më 21 gusht 2020, solli

VENDIM
PËR MIRATIM TË TË HYRAVE TË
RREGULLUARA MAKSIMALE PËR PRODHIM,
SHPËRNDARJE DHE FURNIZIM ME ENERGJI
TERMIKE DHE PARAGRAFË TARIFORË TË SHA
CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË
VERIUT SHKUP – FILIALI ENERGETIKA SHKUP

1.SHA CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË VERIUT Shkup – Filiali ENERGETIKA Shkup, i miratohen тë hyra тë rregulluara maksimale për prodhim, shpërndarje dhe furnizim me energji termike për vitin 2020, në shumë prej 170.723.422 denarë për 57.966.545 kWh тë dorëzuara energji termike, që ua dorëzon konsumatorëve тë kyçur në rrjetin e shpërndarjes.

2. Në bazë тë тë hyrave тë rregulluara maksimale nga pika 1 e këtij vendimi dhe në përputhje me Sistemin Tarifor për Shitje тë Energjisë Termike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 65/19 dhe 219/19):

Nr. Rend or	Grupi i përdoruesit	Nj. matës e	Shuma
I. HAPESIRA BANUESE			
a)	Arkëtim paushall		
a/1	Në rata 12 mujore	den/m ²	33,41
a/2	Në rata 6 mujore	den/m ²	66,82
b)	Pagesë me matës		
b/1	Fuqi termike	den/kW	962,6627
b/2	Energji e dorëzuar	den/kWh	1,7786
c)	Pagesë me matës		
	Energji e dorëzuar për ndërtesa individuale	den/kWh	2,6156
II. HAPËSIRË AFARISTE			
a)	Pagesë me matës		
a/1	Fuqi termike	den/kW	1.636,5266
a/2	Energji e dorëzuar	den/kWh	3,0237
III. SHKOLLA TË ARSIMIT FILLOR DHE TË MESËM			
a)	Pagesë me matës		
a/1	Fuqi termike	den/kW	1.251,4615
a/2	Energji e dorëzuar	den/kWh	2,3122

3. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit тë tij në “Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe do тë publikohet në faqen e internetit тë Komisionit Rregullator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa paragrafët tariforë nga pika 2 do тë zbatohen në sezonin e ngrohjes 2020/2021.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve тë Ujit тë
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 08-80/20
21.8.2020
Shkup

2551.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22-а од Правилникот за регулирање на цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 август 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИ
ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за 2020 година во износ од 1.630.226.320 денари за испорачана количина на топлинска енергија од 519.271.684 kWh.

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, регулираниот максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија изнесува 1.531.663.644 денари, за испорачани 519.271.684 kWh топлинска енергија.

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, надоместокот за снабдување со топлинска енергија изнесува 98.562.676 денари за испорачани количини на топлинска енергија од 519.271.684 kWh, на ниво на мерно место.

4. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, а согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија ("Службен весник на Република Македонија" бр.65/19 и 219/19), се одобруваат следните тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија на ниво на мерно место и тоа:

Ред. бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	единица мерка	износ
КАТЕГОРИЈА ДОМАКИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	1.071,8432
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	1,8866
КАТЕГОРИЈА ОБРАЗОВАНИЕ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	1.071,8432
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	1,8866
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	1.500,5804
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,6413

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а тарифните ставови од точка 4 од оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2020/2021 година.

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 08-81/20
21 август 2020 година
Скопје

Нë базë тë nenit 24 paragrafi (1) pika 1 alineja 16 nga Ligji i Energjetikës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 22 të Rregullores së rregullimit të çmimeve të energjisë termike dhe të shërbimeve sistimore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 116/19 dhe 161/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit, në seancën e mbajtur më 21 gusht 2020, solli

VENDIM
PËR MIRATIM TË TË HYRAVE TË
RREGULLUARA MAKSIMALE DHE
PARAGRAFËVE TARIFORË PËR KRYERJE TË
VEPRIMTARISË ENERGETIKE FURNIZIM ME
ENERGJI TERMIKE TË SHOQËRISË PËR
FURNIZIM ME ENERGJI TERMIKE FURNIZIM ME
NGROHJE BALKAN ENERXHI SHPKNJ SHKUP

1. Shoqërisë së furnizimit me energji termike FURNIZIM ME NGROHJE BALKAN ENERXHI SHPKNJ Shkup, i miratohen të ardhura të rregulluara maksimale për vitin 2020 në shumë prej 1.630.226.320 denarë për sasi të porositur të energjisë termike prej 519.271.684 kwh.

2. Në të hyrat e rregulluara maksimale të miratuara nga pika 1 e këtij vendimi, të hyrat e rregulluara maksimale për shpërndarje të energjisë termike janë 1.531.663.644 denarë për energji termike të dorëzuar prej 519.271.684 kWh.

3. Në të hyrat e rregulluara maksimale nga pika 1 e këtij vendimi, kompensimi për furnizim me energji termike është 98.562.676 denarë për sasi të dorëzuara të energjisë termike prej 519.271.684 kWh, në nivel të vendit matës.

4. Në bazë të të hyrave të rregulluara maksimale që janë miratuar nga pika 1 e këtij vendimi dhe në përputhje me Sistemin Tarifor për Shitje të Energjisë Termike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 65/19 dhe 2019/19), miratohen paragrafët tatimorë vijues për furnizim me energji termike në nivel të vendit matës edhe atë:

Nr. rend.	PARAGRAFËT TARIFORË	Nj. matëse	shuma
KATEGORIA AMVISËRI			
1.	Fuqia termike e angazhuar në nivel të vendit matës	Den/kW/vit	1.071,8432
2.	Energjia termike në nivel të vendit matës	den/kWh	1,8866
KATEGORIA ARSIM			
1.	Fuqia termike e angazhuar në nivel të vendit matës	Den/kW/vit	1.071,8432
2.	Energjia termike në nivel të vendit matës	den/kWh	1,8866
KATEGORI TË TJERA			
1.	Fuqia termike e angazhuar në nivel të vendit matës	Den/kW/vit	1.500,5804
2.	Energjia termike në nivel të vendit matës	den/kWh	2,6413

5. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", i njëjti publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa paragrafët tariforë nga pika 4 do të zbatohen për sezonin e ngrohjes 2020/2021.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 08-81/20
21.8.2020
Shkup

2552.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22-а од Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 август 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФЕН СТАВ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност производство на топлинска енергија се одобрува да изнесува 921.881.867 денари за произведена количина на топлинска енергија од 381.729.724 kWh.

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.65/19 и 219/19), се утврдува висината на месечниот надоместок и тарифен став за производство на топлинска енергија и тоа:

РЕГУЛИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА	единица мерка	износ
Месечен надоместок за системски услуги и системска резерва	ден/месец	22.077.053
Тарифен став за произведена топлинска енергија на регулиран производител	ден/kWh	1,7210

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а месечниот надоместок и тарифниот став од точка 2 на оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2020/2021 година.

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 08-82/20
21 август 2020 година
Скопје

Нë базë тë ненит 24 параграфи (1) пика 1 алинеја 16 тë Лигит тë Енергетикës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe ненит 22 тë Rregullores së rregullimit тë çmimeve тë energjisë termike dhe тë shërbimeve sistemore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 116/19 dhe 161/20), Komisioni Rregullator i Eнергетикës dhe i Shërbimeve тë Ujit, нë seancën e mbajtur më 21 gusht 2020, solli

V E N D I M
PËR PËRCAKTIM TË TË HYRAVE TË RREGULLUARA MAKSIMALE PËR KRYERJE TË VEPRIMTARISË SË RREGULLUAR PRODHIM TË ENERGIJË TERMİKЕ DHE TË PARAGRAFËVE TARIFORË TË SHOQËRISË PËR PRODHIM TË ENERGIJË TERMİKЕ PRODHIM I NGROHJES BALKAN ENERXHI SHPKNJ SHKUP

1. Të hyrat e rregulluara maksimale për kryerje të veprimtarisë së rregulluar energjetike prodhim të energjisë termike miratohet të jenë 921.881.867 denarë për sasi të prodhuar të energjisë termike prej 381.729.724 kWh.

2. Në bazë të të hyrave të rregulluara maksimale që janë miratuar nga pika 1 e këtij vendimi dhe në përputhje me Sistemin Tarifor për Shitje të Energjisë Termike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 65/19 dhe 2019/19), përcaktohet paragrafi tatimor në vijim për prodhim të energjisë termike:

PRODHUESI I RREGULLUAR I ENERGIJË TERMİKЕ	Nj. matëse	
Kompensimi mujor për shërbime sistemore dhe rezervë sistemore	den/muaj	22.077.053
Paragrafi tarifor për energji termike të prodhuar të prodhuesit të rregulluar	den/kWh	1,7210

3. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, i njëjti do të publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Eнергетикës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa paragrafët tariforë nga pika 2 do të zbatohen për sezonin e ngrohjes 2020/2021.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Eнергетикës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 08-82/20
21.8.2020
Shkup

2553.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22-а од Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 август 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФЕН СТАВ НА ДРУШТВОТО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија за 2020 година се одобрува да изнесува 1.531.663.644 денари за дистрибуирана количина на топлинска енергија од 519.271.684 kWh.

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.65/19 и 219/19), се утврдуваат следниот месечен надоместок и тарифен став за дистрибуција на топлинска енергија:

ДИСТРИБУЦИЈА	единица мерка	износ
Месечен надоместок за услуга дистрибуција на топлинска енергија	ден/месец	17.934.638
Тарифен став по кој дистрибутерот ја продава топлинската енергија на снабдувачот	ден/kWh	2,0250

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а тарифните ставови од точка 2 од оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2020/2021 година.

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 08-83/20
21 август 2020 година
Скопје

Нë базë тë ненит 24 параграфи (1) пика 1 alineja 16 тë Ligjit тë Energjetикës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe ненит 22 тë Rregullores së rregullimit тë çmimeve тë energjisë termike dhe тë shërbimeve sistimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 116/19 dhe 161/20), Komisioni Rregullator i Energjetикës dhe i Shërbimeve тë Ujit нë seancën e mbajtur më 20 gusht 2020, solli

V E N D I M

PËR PËRCAKTIM TË TË HYRAVE TË RREGULLUARA MAKSIMALE PËR KRYERJE TË VEPRIMTARISË SË RREGULLUAR PRODHIM TË ENERGJISË TERMIKE DHE TË PARAGRAFËVE TARIFORË TË SHOQËRISË PËR PRODHIM TË ENERGJISË TERMIKE SHPËRNDARJE E NGROHJES BALKAN ENERXHI SHPKNJ SHKUP

1. Të hyrat e rregulluara maksimale për kryerje të veprimtarisë së rregulluar energjetike shpërndarje të energjisë termike për vitin 2020 miratohen të jetë 1.531.663.644 denarë për sasi të shpërndarë të energjisë termike prej 519.271.684 kWh.

2. Në bazë të të hyrave të rregulluara maksimale që janë miratuar nga pika 1 e këtij vendimi dhe në përputhje me Sistemin Tarifor për Shitje të Energjisë Termike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 65/19 dhe 2019/19), përcaktohet параграфи tatimor për shpërndarje të energjisë termike si vijon:

SHPËRNDARJA	Nj. matëse	shuma
Kompensimi mujor për shërbimin shpërndarje të energjisë termike	den/muaj	17.934.638
Paragrafi tarifor sipas të cilit shpërndarësi/ distributori e shet energjinë termike të furnizuesit	den/kWh	2,0250

3. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, i njëjti publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetикës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa параграфët tariforë nga pika 2 do të zbatohen për sezonin e ngrohjes 2020/2021.

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetикës

PA1 nr. 08-83/20
21.8.2020
Shkup

dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

2554.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22 од Правилникот за регулирање на цени на топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 161/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 август 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ЗА ДЕЈНОСТИТЕ ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ТАРИФНИ СТАВОВИ НА ДРУШТВОТО ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ПАРЕА И ТОПЛА ВОДА СКОПЈЕ СЕВЕР АД - СКОПЈЕ

1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за вршење на дејноста производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 2020 година, во износ од 34.117.192 денари, за произведена количина на топлинска енергија од 9.131.781 kWh на ниво на производител и испорачана количина на топлинска енергија од 7.635.496 kWh, на ниво на мерно место.

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука, тарифните ставови се утврдуваат да изнесуваат:

Ред.бр.	ТАРИФНИ СТАВОВИ	Единица мерка	износ
КАТЕГОРИЈА ДОМАЌИНСТВА			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	918,8398
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	2,2275
КАТЕГОРИЈА ОСТАНАТИ			
1.	Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место	ден/kW/година	1.750,5736
2.	Топлинска енергија на ниво на мерно место	ден/kWh	4,2438

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а тарифните ставови од точка 2 ќе се применуваат во грејната сезона 2020/2021 година.

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 08-85/20
21 август 2020 година
Скопје

Нë базë тë ненит 24 параграфи (1) пика 1 alineja 16 nga Ligji i Energjetикës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe ненит 22 тë Rregullores së rregullimit тë çmimeve тë energjisë termike dhe shërbimeve sistimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 116/19 dhe 161/20), Komisioni Rregullator i Energjetикës dhe i Shërbimeve тë Ujit, нë seancën e mbajtur më 21 gusht 2020, solli

V E N D I M

**PËR MIRATIM TË TË HYRAVE TË RREGULLUARA
MAKSIMALE PËR VEPRIMTARITË PRODHIM,
SHPËRNDARJE DHE FURNIZIM ME ENERGJI
TERMKE DHE PARAGRAFË TARIFORË TË
SHOQËRISË SË FURNIZIMIT ME AVULL DHE UJË
TË NGROHTË SHKUP VERI SHA - SHKUP**

1. Shoqërisë së furnizimit me avull dhe ujë të ngrohtë SHKUP VERI SHA – Shkup, i miratohen të hyra të rregulluara maksimale për kryerje të veprimtarisë prodhim, shpërndarje dhe furnizim me energji termike për vitin 2020, në shumë prej 34.117.192 denarë, sasi të prodhuar të energjisë termike prej 9.131.781 kWh në nivel të prodhuesit dhe sasi të dorëzuar të energjisë termike prej 7.635.496 kWh në nivel të vendit matës.

2. Në bazë të të ardhurave të rregulluara maksimale të miratuara nga pika 1 e këtij vendimi, paragrafët tariforë për periudhën nga data 1 gusht 2020 janë përcaktuar si vijon:

Nr. r.	PARAGRAFËT TARIFORË	Nj. matëse	shuma
KATEGORIA AMVISËRI			
1.	Fuqia termike e angazhuar në nivel të vendit matës	Den/kW/vit	918,8398
2.	Energjia termike në nivel të vendit matës	den/kWh	2,2275
KATEGORI TË TJERA			
1.	Fuqia termike e angazhuar në nivel të vendit matës	Den/kW/vit	1.750,5736
2.	Energjia termike në nivel të vendit matës	den/kWh	4,2438

3. Vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit të tij në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, i njëjti publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa paragrafët tariforë nga pika 2 do të zbatohen në sezonin 2020/2021.

PA1 nr. 08-85/20
21.8.2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020207